

Република Северна Македонија
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Бр. 09-691/19
04.08 2023 год.
ЗРНОВЦИ

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги

БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 08-007/1

04-08 2023 год.
КУМАНОВО

ДОГОВОР

ЗА ЈАВНА НАБАВКА –Изградба на пречистителна станица за комунални отпадни води 450 ЕЖ за населено место с.Видовиште–Општина Зрновци Прва фаза-предтретман

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

А. Општина Зрновци, ул. „Илинденска“ бб, 2305 Зрновци, застапувана од Борчо Коцев, градоначалник на општина Зрновци (во понатамошниот текст Набавувач, односно, “Нарачувач”) од една страна, и

Б. Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, адреса ул. Трст бр.59 Куманово, со ЕМБС 6030327, ЕДБ 4017005154922, депонент на Стопанска Банка-Скопје, со жиро сметка 200001445723203, застапуван од одговорно лице Алифет Рамадани, (во понатамошниот текст “Изведувач”) од друга страна.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој Договор Изведувачот се обврзува за изведба на работи- **Изградба на пречистителна станица за комунални отпадни води 450 ЕЖ за населено место с.Видовиште–Општина Зрновци Прва фаза-предтретман**, во рок 90(деведесет) дена од денот на склучување на договорот, а Нарачувачот се обврзува за тоа да му исплати цена во висина од **1.644.917,00** денари без ДДВ, ДДВ **296.086,00**, вкупно **1.941.002,00** денари со пресметан ДДВ.

Спецификацијата на понудата е усогласена со најниската цена на понудувачот наведена и во Извештајот од спроведената постапка бр.09-691/13 од 24.07.2023 година

Техничка спецификација со понудата после исправката на аритметичката грешка од страна на понудувачот е составен дел на овој договор.

Оваа цена е постигната по прибирањето на понудите на системот на ЕСЈН по Оглас бр.11930/2023, која постапка се одвиваше електронски и на која не и следеше е-аукција.

Одлука за избор: бр.09-691/15 од 24.07.2023год.

III. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Изведувачот, работите наведени во член 1 од овој договор, ќе ги изведе за вкупна вредност од **1.941.002,00** денари со пресметан ДДВ.

Член 3

Конечната вредност на работите ќе се утврди со конечна пресметка која се врши по примопредавањето на изведените работи. Работата врз конечната пресметка започнува веднаш по извршеното примопредавање, а се завршува во рокот од 90 дена од денот на примопредавањето.

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката, Изведувачот може самиот да изврши пресметка и за тоа да го известува Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

IV. ВРЕМЕТРАЕЊЕ И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ДОГОВОРОТ

Член 4

Времетраењето на овој Договор престанува по истекот на 90 дена од денот на склучувањето на договорот. Рокот може да се продолжи доколку двете договорни страни се договорат тој да се продолжи до исполнување на обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни.

Изведувачот е должен сите работи предвидени во член 1 од овој Договор да ги заврши во рок до **90 дена** од склучувањето на договорот .

Член 5

Рокот за изведување на работите тече од воведувањето на Изведувачот во работа.

V. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка се обезбедени од Министерство за животна средина и просторно планирање со Договор бр.08-3623/1 од 07.06.2023 година .

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор ќе се врши по доставување на ситуација за извршени работи (завршна), што ја доставува Изведувачот.

Министерство за животна средина и просторно планирање исплатата на договорента сума ќе ја врши директно на жиро сметка преку договор за цесија на изведувачот, по доставување на завршна ситуација или фактури од страна на Општина Зрновци .

Плаќањето ќе се врши согласно процедурите за исплата на средства од Буџетот на Р.с Македонија за 2023/2024 година.

Начинот на плаќање е задолжителен.

Член 7

Конечната ситуација, Изведувачот ја составува и поднесува на исплата по извршеното примопредавање на изведените работи, во рок од 5 дена.

VI. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ И НАРАЧУВАЧОТ

Член 8

Изведувачот е должен работите од член 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на структурата.

Член 9

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Член 10

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзорен орган и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

VII. УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ НЕДОГОВОРЕНИ РАБОТИ

Член 11

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на став 1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

Член 12

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

По исклучок од став 1 на овој член, Изведувачот може и без претходен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи што се нужни за обезбедување на стабилноста на објектот, правилниот тек на работите и нормалното користење на изградениот објект, или за спречување настанување на штета, ако поради итноста или други оправдани причини нема можности за тие работи претходно да обезбеди налог од Нарачувачот. При тоа Изведувачот може да отстапи од техничката документација врз основа на која ги изведува работите. Во тој случај Изведувачот е должен без одлагање да го извести Нарачувачот за непредвидените работи што ги извел или нивното изведување е во тек и за причините што ги предизвикале непредвидените работи.

Член 13

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работи да му го отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

VIII. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТОЦИТЕ

Член 14

Изведувачот одговара за недостатоците во изработката на градежот што се однесуваат на неговата солидност, доколку тие недостатоци би се покажале за време од **24 месеци** од предавањето и приемот на работите.

Оваа нивна одговорност не може со договорот ниту да се исклучи, ниту да се ограничи.

Член 15

Инвеститорот е должен за недостатоците да ги извести изведувачот и проектантот во рок од шест месеци од кога го установил недостатокот, инаку го губи правото да се повика на него.

Правото на Инвеститорот спрема изведувачот, односно проектантот врз основа на нивната одговорност за недостатоците престанува за една година, сметајќи од денот кога Инвеститорот, односно стекнувачот го известил проектантот односно изведувачот за недостатокот.

Член 16

Примерениот рок за отстранување на недостатоците кои ќе се јават во гарантниот рок се превзема од Тендерската документација.

Изведувачот не се ослободува од одговорноста ако штетата настанала поради тоа што при изведувањето на определени работи постапувал според барањата на Инвеститорот.

Но, ако пред извршувањето на определена работа по барање на Инвеститорот го предупредил овој за опасноста од штета, неговата одговорност се намалува, а според околностите на конкретниот случај може и да се исклучи.

Член 17

Кога за штетата се одговорни изведувачот и проектантот, одговорноста на секој од нив се определува според големината на неговата вина.

Проектантот што изработил проект за градеж и на кого му е доверен надзорот над извршувањето на планираните работи, одговара и за недостатоците во извршените работи настанати по вина на изведувачот ако можел да ги забележи со нормално и разумно надгледување на работите, но има право да бара од изведувачот соодветен надомест.

Изведувачот што ја надоместил штетата настаната поради недостаток во извршените работи, има право да бара надомест од проектантот во мерка во која недостатоците во извршените работи произлегуваат од недостатоците во проектот.

Кога за недостатокот е одговорно лице на кое изведувачот му доверил извршување на еден дел од работата, изведувачот ако сака од него да бара надомест, мора да го извести за постоењето на недостатокот во рок од два месеца, сметајќи од денот кога тој самиот е известен од Инвеститорот за истиот недостаток.

IX. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 18

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој Договор.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпел поради тоа.

За штетата поради задоцнување со исполнувањето одговара договорната страна на која другата договорна страна и дала примерен дополнителен рок за исполнување.

Договорната страна одговара и за делумната или целосната невозможност за исполнување иако не ја криела таа невозможност ако настапила по нејзино доаѓање во задоцнување за кое одговара.

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека она што е предмет на обврската случајно би пропаднало и кога таа својата обврска би ја исполнил на време.

Член 19

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцнила со исполнувањето на обврската поради околности настанати по склучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрани или избегне.

Член 20

Со договор може да се прошири одговорноста на договорната страна и врз случај за кој тој инаку не одговара.

Исполнувањето на ваквата договорена одредба не може да се бара ако тоа би било во спротивност со начелото на совесност и чесност.

Член 21

Одговорноста на договорната страна за намерата или крајното невнимание не може однапред со договор да се исклучи.

Судот може, по барање од заинтересираната договорна страна, да ја поништи и договорната одредба за исклучување на одговорноста за обично невнимание, ако таквата спогодба произлегла од монополската положба на договорната страна или воопшто од нерамноправниот однос на договорните страни.

Член 22

Договорната страна има право на надомест на обичната штета и испуштената корист, кои другата договорна страна морала да ги предвиди во време на склучувањето на договорот како можни последици од повреда на договорот, со оглед на фактите што тогаш и биле познати или морале да и бидат познати.

Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, договорната страна има право да бара од другата договорна страна надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на тоа што другата договорна страна не знаела за посебните околности поради кои настанале тие.

Ако при повреда на обврската, покрај штетата, за договорната страна настанала и некоја добивка, при определувањето на висината на надоместот за неа ќе се води сметка во разумна мера.

Страната што се повикува на повреда на договорот е должна да ги преземе сите разумни мери за да се намали штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да бара намалување на надоместот.

Член 23

Договорната страна која е должна да ја извести другата страна за фактите што се од влијание врз нивниот меѓусебен однос, одговара за штетата што ќе ја претрпи другата страна поради тоа што не била известена на време.

X. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 24

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Член 25

Доколку не се договори обострано прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава Основниот суд Кочани.

XI. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 26

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 27

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорните страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 28

Една од договорните страна може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 29

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 30

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 31

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Член 32

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната

која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 33

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XII. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 34

Договорните страни можат да ги дополнат и изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на анекс договор. Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 35

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 36

Овој Договор е составен во 6 (шест) примероци, од кои 4 (четири) за нарачателот и 2 (два) за извршителот/изведувачот

Нарачувач,
Општина Зрновци

Градоначалник,
Борчо Коцев



Изведувач,
ДПТТУ БОРОС ДООЕЛ

Куманово
Управител,
Алисет Рамадани

